

**Предлог Одлука  
за степен на ограничување на паркирање  
( зонско паркирање ) во општина Охрид**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува степенот на ограничување на паркирање (зонско паркирање) во општина Охрид, при што се утврдуваат 3 (три) степени на ограничување на паркирање (3 зони на паркирање) на подрачје општина Охрид:

1. Прв степен на ограничување - ЗОНА А
2. Втор степен на ограничување - ЗОНА Б
3. Трет степен на ограничување - ЗОНА В

**Член 2**

Прв степен на ограничување на паркирање - ЗОНА А се применува на сите јавни паркиралишта и површини на кои ќе се врши паркирање кои се наоѓаат на следните сообраќајници - улици:

- улица Илинденска по цела должина
- улица Цар Самоил по цела должина
- улица Коста Абраш по цела должина
- Бул. Македонски Просветители од пресекот на оваа улица со Бул. Туристичка до кружниот тек на Плоштад заедно со кружниот тек на сообраќај,
- улица Кеј Македонија од кружен тек до крстосница со ул. АСНОМ ( во временски период кога улицата е отворена за динамички сообраќај на моторни возила)
- улица Партизанска од пресекот со ул. Македонски Просветители до пресек со ул. Ванчо Николески
- ул. Димитар Влахов од пресекот со ул. Ванчо Николески до крајот
- ул. Кузман Јосифоски Питу по цела должина
- ул. Ванчо Николески од пресекот со ул. Партизанска до пресек со ул. Кеј Македонија
- ул. Јане Сандански од пресекот со Партизанска до пресек со Кеј Македонија
- новопроектирана улица кај стара Автобуска станица
- паркинг просторот кај Стара стоковна куќа Чинар

**Член 3**

Втор степен на ограничување на паркирање - ЗОНА Б се применува на сите јавни паркиралишта и површини на кои ќе се врши паркирање кои се наоѓаат на следните сообраќајници - улици:

- ул. Даме Груев од пресекот со Бул. Македонски Просветители до Бул. Туристичка

- ул. Ванчо Николески од пресекот со Партизанска до Димитар Влахов
- ул. Партизанска од пресекот со Ванчо Николески до крај
- ул. АСНОМ од пресекот со Бул. Туристичка до пресекот со Кеј Македонија
- ул. Кеј Македонија од пресекот со АСНОМ до Каналот Студенчишта
- ул. Караорман од Димитар Влахов до пресек со Бул. Туристичка
- ул. Паркинг просторот кај станицата за Брза помош
- ул. Серафим Китаноски
- ул. Војдан Чернодрински
- ул. Страшо Пинџур

#### **Член 4**

Трет степен на ограничување на паркирање - ЗОНА В се применува на сите јавни паркиралишта и површини на кои ќе се врши паркирање кои се наоѓаат на следните сообраќајници - улици:

- Бул. Туристичка од пресекот на оваа улица со ул. Абас Емин до пресекот со ул. Јане Сандански
- ул. Јане Сандански од пресек со Бул. Туристичка до кружната крстосница кај Општа Болница
- ул. Гоце Делчев од пресекот со Абас Емин до Стив Наумов
- ул. 7 - ми Ноември - паркингот кај ОУ "Братство и Единство" и паркинг просторот од десна страна од Маркет Тамаро до стара бензиска пумпа